

Друштво за ревизија
ПКО ЕФП ДОО
Бр. 08-3212
Ю.ОК 2025 год.
СКОПЈЕ

БИМ АД Свети Николе

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2024
ГОДИНА

- Извештај на независните ревизори и финансиски извештаи
- Завршна сметка и годишен извештај за работата на друштвото

Април, 2025

Содржина

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ	8
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	9
ЗАВРШНА СМЕТКА	28
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ	30



**ПКФ
ЕФП**



Бул. Кузман Јосифовски Питу
бр. 15 лок 11, Скопје



contact@pkf.mk



тел: 02/2465-243

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Раководството и Собранието на Акционери на БИМ АД Свети Николе

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на БИМ АД Свети Николе, коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година и извештајот за сеопфатна добивка, паричните текови и извештајот за промените во капиталот за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на друштвото Бим АД Свети Николе, на ден 31 декември 2024 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да во согласност со член 34(д) од Законот за ревизија, известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Бим АД Свети Николе за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Овластен ревизор кој ја вршел
ревизијата

Николаки Миов

Скопје, 10.04.2025



Управител

Николаки Миов

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА БИМ АД СВЕТИ НИКОЛЕ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2024

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2024

(во илјади денари)

	белешки	2024	2023
Приходи од дејноста	(7)	955.485	747.822
Останати приходи	(8)	497	1.372
Промени во залихи на готови производи и производство во тек		(12.373)	(5.061)
Набавна вредност на продадени стоки и материјали	(9)	(28)	(415)
Потрошени материјали	(10)	(786.942)	(604.171)
Трошоци за вработените	(11)	(55.373)	(52.942)
Останати трошоци	(12)	(36.423)	(30.607)
Амортизација	(16,17)	(6.104)	(8.639)
Оперативна добивка		58.739	47.359
Финансиски приходи	(13)	7.682	3.485
Финансиски трошоци	(14)	(4.655)	(1.731)
Добивка пред оданочување		61.766	49.113
Данок на добивка	(15)	(6.262)	(5.426)
Добивка по оданочување		55.504	43.688
Сеопфатна Добивка по оданочување		55.504	43.688
Заработка по акција		5,74	4,52

Извештаите се одобрени од Одборот на директори на ден _____

Слободан Ивановски
Генерален директор

Јованка Панева
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА ДЕН 31.12.2024

<u>Средства</u>	Белешки	(во илјади денари)	
		2024	2023
Нетековни средства			
Нематеријални средства	(16)	182	232
Недвижности, постројки и опрема	(17)	45.327	46.120
Долгорочни финансиски средства	(18)	34.553	34.943
Вкупно нетековни средства		80.063	81.295
Тековни средства			
Залиха	(19)	161.825	183.005
Побарувања од купувачи	(20)	48.801	93.211
Краткорочни финансиски средства	(21)	2.490	-
Побарувања од државата	(22)	13.979	14.968
Парични средства и еквиваленти	(23)	236.667	148.460
Останати краткорочни побарувања и АВР	(24)	20.465	5.452
Вкупни тековни средства		484.227	445.096
<u>ВКУПНИ СРЕДСТВА</u>		<u>564.290</u>	<u>526.391</u>
<u>Капитал и обврски</u>			
Капитал			
Основна Главнина		63.291	63.291
Сопствени акции		(4.975)	(4.957)
Ревалоризациона резерва		9.549	9.549
Останати резерви		64.095	68.530
Задржана добивка		412.871	372.482
Вкупно	(25)	544.831	508.895
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	(26)	5.205	8.237
Обврски за даноци	(27)	1.230	1.126
Обврски спрема вработените	(28)	32	74
Краткорочни финансиски обврски	(29)	991	-
Останати краткорочни обврски	(30)	2.032	2.318
Пресметани приходи (ПВР)	(31)	9.969	5.741
Вкупно тековни обврски		19.459	17.496
Вкупно обврски		19.459	17.496
<u>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</u>		<u>564.290</u>	<u>526.391</u>


Слободан Ивановски
Генерален директор


Јованка Панчева
Овластен Сметководител

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА ДЕН 31.12.2024

	(во илјади денари)	
	2024	2023
Добивка/(Загуба) пред оданочување	61.766	49.113
<u>Прилагодувања за:</u>		
Амортизација	6.104	8.639
Вредносно усогласување на тековни средства	(85)	284
Исплатена награда		
Кусок	12	-
Расходи врз основа на вредносно усогласување и директен отпис на побарувања	238	74
Корекција на добивка	(69)	
Приходи/расходи камати нето	-	(24)
Добивка (Загуба) пред промени во работен капитал	67.966	58.086
(Зголемување)/Намалување на залихи	21.253	(4.398)
(Зголемување)/Намалување на побарувања од купувачи и останати побарувања	30.148	(40.818)
Зголемување/(Намалување) на обврски кон добавувачи, останати краткорочни обврски и ПВР	(5.292)	(11.060)
Платени/ примени камати	-	24
Нето парични средства од оперативни активности	114.075	1.834
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на недвижности, постојки и опрема	(5.261)	(1.738)
Зголемување/намалување во финансиските средства	(2.100)	(32.243)
Нето парични средства од инвестициони активности	(7.361)	(33.981)
Парични текови од финансиски активности		
Исплати на обврски по основ на финансиски обврски	991	-
Исплатени дивиденди	(19.326)	(17.716)
Откуп на сопствени акции	(18)	
Исплатена награда	(154)	(142)
Нето парични средства од финансиски активности	(18.507)	(17.858)
Промена во парични средства	88.207	(50.005)
Парични средства на почеток на годината	148.460	198.465
Парични средства на крај на годината	236.667	148.460

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2024

Во илјади денари	Основачки капитал	Сопствени акции	Резерви сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Законски резерви	Останати резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
Состојба со 01 Јануари 2023	63.291	(4.957)	4.957	9.549	12.658	50.299	347.268	483.065
Нето добивка/(загуба) за годината							43.688	43.688
Промена во резерви						616	(616)	
Издвоена награда							(142)	(142)
Дивиденди							(17.716)	(17.716)
Состојба со 31 Декември 2023	63.291	(4.957)	4.957	9.549	12.658	50.915	372.482	508.895

Во илјади денари	Основачки капитал	Сопствени акции	Резерви сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Законски резерви	Останати резерви	Акумулирана добивка/загуба	Вкупно капитал
Состојба со 01 Јануари 2024	63.291	(4.957)	4.957	9.549	12.658	50.915	372.482	508.895
Нето добивка/(загуба) за годината							55.504	55.504
Корекција - претходна година							(70)	(70)
Промена во резерви						(4.453)	4.453	
Акции		(18)	18				(18)	(18)
Издвоена награда							(154)	(154)
Дивиденди							(19.326)	(19.326)
Состојба со 31 Декември 2024	63.291	(4.975)	4.975	9.549	12.658	46.462	412.871	544.831

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на финансиските извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. Општи податоци

Основната дејност на Друштвото БИМ АД - Свети Николе (во понатамошниот текст Друштвото) е производство на битуменски изолациони материјали.

Територијално, Друштвото е организирано во Свети Николе

Органи на управување на Друштвото се Собранието на акционери и Одборот на директори.

Вкупниот бројот на вработените во Друштвото изнесува 60 вработени (2023: 64 вработени).

Акционерскиот капитал изнесува 63.290.322 денари и се состои од 10.155 акции, од кои едно физичко лице поседува 53.36% и 4,85% се сопствени акции.

Овластено лице и извршен директор е Слободан Ивановски.

2. Основи за подготовка

Во согласност со одредбите од член 469 на Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18 и и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.290/20, 215/21 и 99/22) сите претпријатија во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Правилникот за водење сметководство (Службен весник на Република Северна Македонија број 159 од 29.12.2009 година) чиј составен дел се преведените Меѓународните стандарди за финансиско известување како што се објавени на 17.01.2008 година.

Финансиските извештаи се засновани на пресметковна основа, освен одредени финансиски инструменти кои се мерени по објективна вредност како што е обелоденето во сметководствените политики презентирани во белешка три. Финансиските извештаи се прикажани во македонски илјади денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за период 01.01. до 31.12.2024 година споредени со податоците од работењето од 01.01. до 31.12.2023 година на друштвото идентификувано во белешка еден.

Изготвувањето на финансиските извештаи и налага на раководството да прави проценки и претпоставки кои се важни за примената на сметководствените политики и износите на активата, обврските, приходите и расходите во извештајот. Фактичките резултати можат да се разликуваат од тие проценки. Проценките и основните претпоставки се проверуваат пред подготвување на финансиски извештаи. Ревидирањето на сметководствените проценки е признаено за периодот во кој се ревидира проценката и во било кои идни периоди во кои ќе имаат ефект.

Особено, информациите за критичните прашања во проценките и мислењата околу примената на сметководствените политики кои имаат најголемо влијание врз признаените износи во одделните финансиски извештаи се опишани во белешката пет.

2.1. Промени на стандарди, измени и толкувања кои може да влијаат на финансиските извештаи по 31 декември 2024

На 3 април 2024 година во Службен весник на Република Северна Македонија број 75 /24 објавен е нов Правилник за водење на сметководство, кој вклучува сметководствени стандарди кои ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2025;

i) МСФИ 15 – Приходи од договори со купувачи

Согласно стандардот друштвото треба да го признае приходот за да го прикаже преносот на ветените добра или услуги на купувачите во износ кој го одразува надоместокот на кој субјектот очекува да има право во замена за тие добра или услуги

Моделот на признавање на приходите е врз основа на пет чекори:

1. Идентификување на договорот со купувачот
2. Идентификување на обврските за извршување во договорот
3. Утврдување на цената на трансакцијата
4. Распределување на цената на трансакцијата на обврските за извршување
5. Признавање на приходот кога (или како) субјектот ја исполнува обврската за извршување

Друштвото не очекува материјално значајни промени од примената на стандардот.

ii) МСФИ 16 – Наеми

Согласно стандардот друштвото треба средствата кои се користат врз основа на лизинг да се евидентираат како средства со право на користење и се мерат по набавна вредност.

Почетното мерење на обврската за лизинг е според сегашната вредност на плаќањата по основ на лизинг кои не се платени на тој датум. Плаќањата се дисконтираат со користење на каматна стапка содржана во договорот. Доколку истата не може лесно да се поредели, тогаш се користи инкрементална стапка на позјамување.

Друштвото не очекува материјално значајни промени од примената на стандардот.

iii) МСФИ 9 – Финансиски инструменти

Стандардот воведува нов пристап, базиран на деловниот модел на Друштвото и карактеристиките на договорните парични текови на средството.

Ги заменува претходните категории (чувани до дослевање, заеми и побарувања, расположливи за продажба) со три нови категории:

1. Амортизирана набавна вредност
2. Објективна вредност преку останата сеопфатна добивка
3. Објективна вредност преку билансот на успех

Се воведува моделот на очекувани кредитни загуби за финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност и за должничките инструменти мерени по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, наместо претходниот на настанати кредитни загуби. Резервациите за загуби се признаваат врз основа на 12-месечни или доживотни очекувани кредитни загуби, во зависност од тоа дали постои значително зголемување на кредитниот ризик од почетното признавање.

Овој сметководствен стандард е објавен на 3 април 2024 година во Службен весник на Република Северна Македонија број 75, меѓутоа ќе започне да се применува од 1 јануари 2028

Друштвото сеуште го разгледува влијанието од примената на стандардот.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

3.1. Признавање на приходи

Приходите се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите се искажани по фактурна вредност намалени за данокот на додадена вредност и одобрените попусти и се признаваат во моментот на нивното настанување кога е веројатно дека ќе настане економска корист за Друштвото и кога истите може веродостојно да се измерат.

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства.

Наменините од оперативниот лизинг се признаваат врз праволиниска основа за времетраењето на соодветниот наем.

3.2. Признавање на расходи

Расходите се признаваат доколку е веројатно дека Друштвото има сегашна обврска, кога е веројатно дека ќе настанат одливи на економски користи и кога истите може веродостојно да се измерат.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Данокот од добивка се издвојува по прописите на Република Северна Македонија. Основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на разликата помеѓу вкупните приходи и расходи, зголемена за непризнаените расходи. Издвојувањата за данок од добивка се вршат согласно прописите, по стапка од 10%.

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок претставува очекувана даночна обврска за годината пресметана на непризнаените расходи со примена на стапките на данок од добивка важечки на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Одложениот данок се пресметува со примена на методот на обврски на времените разлики кои се јавуваат помеѓу сегашната вредност на средствата и обврските за целите на финансиско известување и износите на истите за целите на даночно известување. Износот на одложениот данок се пресметува според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Со состојба на 31 Декември 2024 и 2023 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства и обврски, бидејќи нема оданочиви временни разлики на овие датуми.

3.3. Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на извештајот за финансиската состојба се врши под 31.12.2024.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2024 е следна:

	2024	2023
1 EUR	61,4950	61,4950
1 USD	58,8807	55,6516

3.4. Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина. Амортизацијата се пресметува поединечно. Се употребува пропорционална метода за пресметка на амортизацијата

Друштвото ги тестира за обезвреднување еднаш годишно нематеријалните средства со неограничен корисен век на употреба или нематеријални средства кои се уште не се расположливи за употреба, преку споредување на сметководствената вредност на средството со неговиот надоместлив износ.

3.5. Недвижности и опрема

Едно средство се признава за недвижност или опрема кога е сигурно дека субјектот истото го поседува и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и рабати);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Недвижностите и опремата иницијално се водат според нивната набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи.

Применетите годишни стапки на амортизација за 2024 година во однос на 2023 година се:

	2024	2023
Недвижности, опрема, транспортни средства и компјутери	2,5-25%	2,5-25%
Алати и машини	10%	10%
Мебел	10-20%	10-20%

3.6. Залихи

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност.

Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивната сегашна состојба и локација и ги вклучува фактурната вредност, трошоците за превоз, царината и другите даванки со исклучок на данокот на додадена вредност.

Нето реализационата вредност ја претставува проценетата продажна цена, намалена за трошоците за подготовка на залихите за продажба.

Потрошокот на залихите на материјалите се искажува како трошок во периодот во кој настанале соодветните приходи, пресметани според методот на плански цени, вредносно усогласени за отстапувањето од планските цени. Потрошокот на залихите на амбалажа, ситен инвентар и техничка роба се искажува како трошок во периодот во кој настанале соодветните приходи, пресметани според методот на просечни цени.

Оштетувањето на застарените и неупотребливи залихи се врши на товар на расходите.

3.7. Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за исправка на вредноста при оценка дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на овие побарувања се намалува со исправка на вредност и признавање на трошокот во билансот на успех. Наплатените побарувања чија вредност е отпишана се признаваат во билансот на успех како приход.

б) Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до достасување се надериватни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на достасување за наплата и за кои Друштвото има позитивна намера и способност да ги чува до нивното достасување. Вложувањата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

На секој датум на билансирање, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Критериумите што Друштвото ги користи при утврдување на постоењето објективен доказ за загуба од оштетување, вклучуваат:

- Непочитување на договорните обврски за плаќање на главнината или каматата;
- Денови на доцнење при плаќање на главнината или каматата;
- Потешкотии со паричните текови кај позајмувачот;
- Неисполнување на договорите или условите за кредитирање;
- Вложување на конкурентната позиција на позајмувачот;
- Намалување на вредноста на дадените гаранции - колатерал;
- Отпочнување на стечајни постапки;
- Активирање на обезбедувањето;
- Друштвото врши проценка на постоењето на објективен доказ за оштетување на поединечна основа за сите изложености.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековниот Биланс на успех.

в) Финансиски обврски, кредити и заеми

Обврските, кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност).

Последователно кредитите и заемите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на финансиските извештаи. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

3.8. Пари и еквиваленти на парични средства

Парите и паричните еквиваленти се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина и парични средства на сметки во банки. Краткорочните депозити до 3 месеци се класифицирани како парични еквиваленти.

3.9. Капитал и резерви

Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на друштвото, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Акумулираната добивка се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите нераспоредени добивки до денот на извештајот на финансиска состојба. Непокриената загуба се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на извештајот на финансиска состојба.

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителен резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основната главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на собранието.

3.10. Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на своите придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

3.11. Неизвесни средства и обврски

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот.

3.12. Наеми

Наемите се класифицираат како финансиски наеми секогаш кога условите на наемот ги пренесуваат суштински сите ризици и придобивки од сопственоста на закупецот. Сите други наеми се класифицирани како оперативни наеми.

Средствата што се чуваат под финансиски наем иницијално се признаваат како средства по нивната објективна вредност на почетокот на наемот или, доколку е помала, по сегашната вредност на минималните плаќања на наемот. Настанатата обврска кон закуподавачот е вклучена во извештајот за финансиската состојба како обврска за финансиски наем.

Плаќањата за наемот се поделени помеѓу финансиските трошоци и намалувањето на обврската за наем за да се создаде константна каматна периодична стапка на преостанатиот износ на обврската.

Финансиските расходи се признаваат веднаш во билансот на успех, освен ако тие директно не се припишуваат на квалификуваните средства, во кој случај тие се капитализираат во согласност со политиката за трошоци за позајмување (види 3.15 подолу).

Неизвесните наемнини се признаваат како расходи во периодите во кои се настанати. Плаќањата за оперативен наем се признаваат како расход на праволиниска основа во текот на периодот на наемот, освен кога друга систематска основа е порепрезентативна за временската шема во која се трошат економските придобивки од изнајменото средство. Неизвесните наеми кои произлегуваат од оперативните наеми се признаваат како расход во периодот во кој се настанати.

Во случај кога се добиваат стимулации за закуп за склучување на оперативни наеми, таквите стимулации се признаваат како обврска. Агрегатната корист од стимулациите се признава како намалување на трошоците за наемнина на праволиниска основа, освен кога друга систематска основа е порепрезентативна за временската шема во која се трошат економските придобивки од изнајменото средство.

Приходите од наемот се признаваат со протекот на времето согласно договорот.

3.13. Државни поддршки

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци кои поддршките треба да ги надоместат.

Иницијално, со признавање на средството кое претставува државна поддршка Друштвото се признаваат одложени приходи под услов да постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Друштвото ќе ги исполни условите поврзани со давањето на поддршката. Износите на државна поддршка потоа се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

3.14. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) за која е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства и за која е можно веродостојно да се процени износот на обврската. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех.

3.15. Средства кои се чуваат за продажба

Нетековните средства кои се очекува да се надоместат примарно преку продажба отколку преку континуирана употреба се класификувани како средства кои се чуваат за продажба.

Средствата се мерат по пониската од нивната сметководствена вредност и нивната објективна вредност, намалена за трошоците за продажба. Загубата поради оштетување при почетното признавање како средства кои се чуваат за продажба и добивките и загубите од последователното мерење се признаваат во билансот на успех. Не се признаваат добивки над износот на акумулираната загуба поради оштетување.

3.16. Трошоци за позајмување

Трошоците за позајмување кои директно можат да се припишат на стекнувањето, изградбата или производството на средство кое се квалификува се вклучуваат во набавната вредност на тоа средство, односно на вредноста на средство на кое му е потребен значителен временски период за да стане спремно за неговата намена или продажба.

Остварен приход од временото вложување во таквите средства се одзема од настанатите трошоци за позајмување. Сите други трошоци за позајмување се признаваат во билансот на успех во периодот во кој се настанати.

3.17. Настани по периодот на известување

Друштвото врши исправка за оние настани кои обезбедуваат доказ за условите кои постоеле на крајот од периодот на известување (корективни настани), додека за оние настани кои укажуваат на услови кои се појавиле после крајот од периодот на известување (некорективни настани) не се врши исправка.

3.18. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработувачка по акција од обичните акции како поделба на нето финансискиот резултат за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

Разводнетата заработка по акција е пресметана со корекција на нето финансискиот резултат за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на периодот за ефектите на сите потенцијално разводнети обични акции.

4. Управување со финансиски ризици

4.1. Фактори на финансиски ризици

Активностите на друштвото го изложуваат на различни финансиски ризици: Пазарен ризик (вклучувајќи валутен ризик, ризик на фер пазарни вредности, каматен ризик и ценовен ризик), кредитен ризик и ризик на ликвидност. Друштвото управува со севкупниот ризик со фокусирање на непредвидливоста на финансиските пазари, со цел да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти на финансиските резултати на друштвото. Управувањето со ризици го спроведува самото раководство на друштвото, односно Одбор на директори и управителот. Друштвото нема пишани политики за управување со ризици туку истите се искуствени и засновани на усвоените практики од раководството.

4.2. Пазарен ризик

Ризик од промена на курсеви на валути

Ризикот произлегува од случај на зголемување на вредноста на еврото во однос на функционалната валута – денарот. Друштвото не користи финансиски деривативи за намалување на овој ризик бидејќи тие не се лесно достапни во Република Северна Македонија. Сметководствена вредност во МКД на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валути е како што следува:

	2024	2023
девизни сметки	143.591	119.698
побарување од купувачи-девизи	22.000	21.853
обврски - девизи	(22)	(220)

Односот денар – евро, кој има материјално учество во странските валути во 2024 година е стабилен без позначајни поместувања, што го држи овој ризик ниско.

Друштвото е изложено на курсни разлики од промената на странските валути.

Следнава табела детално ја прикажува осетливоста на 10% намалување на денарот во споредба со валутите:

	2024	2023
Средства	165.591	141.551
Обврски	(22)	(220)
Нето износ	165.569	141.331
(Загуба)/Добивка - 10% промена	16.557	14.133

Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ризик поради можна промена на цените на влезните ресурси (струја, наеми, одржување) со кои работи вклучувајќи ризик од застареност и оштетување на залихата и материјалните средства.

Ризик од промена на каматни стапки

Друштвото нема задолжувања по основ на заеми и кредити од комерцијални банки со 31.12.2024 година кои подлежат на ризик од промена на каматни стапки (2023: нема).

Задолжувањата на друштвото и промената на каматните стапки може да има влијание на резултатите на друштвото пропорционално на зголемувањето на стапката.

Каматноносните и некаматноносните финансиски средства и обврски се презентирани подолу:

	2024	2023
<u>Финансиски средства</u>		
<u>Некаматносни</u>	304.122	245.488
Пари и парични еквиваленти	236.667	148.460
Побарувања од купувачи	48.801	93.211
Останати побарувања	18.654	3.817
<u>Каматносни</u>	37.043	34.943
Краткорочни финансиски средства	2.490	-
Долгорочни финансиски средства	34.553	34.943
<u>Вкупно финансиски средства</u>	341.165	280.431
<u>Финансиски обврски</u>		
<u>Некаматносни</u>	7.237	10.555
Обврски кон добавувачи	5.205	8.237
Останати тековни обврски	2.032	2.318
<u>Каматносни</u>	991	-
Краткорочни финансиски обврски	991	-
<u>Вкупно финансиски обврски</u>	8.228	10.555

4.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик се јавува од готовина и еквиваленти, депозити во банки и финансиски институции како и од доспеани ненаплатени побарувања. Со ризикот на побарувања од купувачи се управува преку интерно утврдени лимити на задолженост и следење на навременоста на плаќањата.

Со ризикот кај банки се управува преку избор и следење на резултатите на избраната банка.

Максималната изложеност на Друштвото на кредитниот ризик е како што следи:

	2024	2023
Финансиски средства		
Побарувања од купувачи	48.801	93.211
Финансиски средства	2.490	-
Парични средства во банки	236.423	148.161

Старосната структура на должниците се анализира на редовна основа за потенцијални спорни побарувања. Согласно менаџментот не е потребна дополнителна провизија за оштетени побарувања.

Структурата на побарувањата е како што следи:

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
31.12.2024			
До 365 дена	32.437		32.437
Над 365 дена	16.364		16.364
	48.801	-	48.801
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
31.12.2023			
До 365 дена	74.852		74.852
Над 365 дена	18.359		18.359
	93.211	-	93.211

4.4. Ризик на ликвидност

Разумното управување со ризикот на ликвидност имплицира обезбедување постојан позитивен готовински тек за намирување на обврските во рок.

Раководството ја следи ликвидносноста резерва составена од готовина и еквиваленти како и можности за задолжување на основа на очекуваните готовински текови.

Друштвото смета дека односите со кредиторите се одржуваат на ниво кое му овозможува да ги подмирува обврските во договорените рокови.

Анализата на финансиските обврски согласно договорните рокови е презентирана во следната табела

	Доспева до 1 месец	Доспева до 1 година	Вкупно
31.12.2024			
Нетековни обврски			-
Обврски спрема добавувачи	5.205		5.205
Краткорочни Финансиски обврски		991	991
Останати краткорочни обврски	3.294		3.294
Вкупно	8.499	991	9.490

4.5. Останати ризици

Друштвото е изложено и на други оперативни ризици кои постојано се следат и превенираат.

4.6. Управување со капиталот

Целта на управувањето со капиталот на друштвото е да се обезбеди способноста за продолжување на операциите во континуитет и да се максимира повратокот на акционерите преку одржување оптимална структура на капиталот која ќе ја минимизира цената на капиталот.

Како инструменти за оваа цел се одржување на односот на реинвестирани добивки и исплатени дивиденди во неопходните граници за одржување на ликвидноста, продажба на средства за елиминирање на проблематични долгувања како и разумно управување со портфолиото на хартии од вредност.

Раководството врши редовна анализа на задолженоста:

	2024	2023
Обврски по кредити	-	-
Пари и парични еквиваленти	236.581	148.337
Нето обврски кредити	(236.581)	(148.337)
Капитал	544.831	508.895
Нето обврски кредити/Капитал	-%	-%

5. Клучни сметководствени проценки и мислења

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средства и обврски во рамки на следната финансиска година. Процените и судовите континуирано се оценуваат и се засновани на историско искуство и други фактори, вклучувајќи дека очекувања на идните настани се веројатни и разумни во дадени околности.

Залихи

Значајна претпоставка е дека вредноста на залихите не е значајно обезвреднета и истите се вреднуваат според пониската од набавната вредност и нето реализационата вредност.

Амортизациони стапки

Друштвото го разгледува проценетиот корисен век на недвижности, постројки и опрема на крајот од секој период на известување. Менаџментот смета дека амортизационите стапки презентирани во белешка 3.5 се определени согласно проценетиот век на користење.

Континуитет

Клучна проценка и претпоставка во 2024 година се однесуваат на претпоставката на континуитет. Друштвото успешно ги извршува деловните активности и подмирува навремено своите тековни обврски. Во текот на деловната 2024 година има остварено добивка од 55.504 илјади денари. Работниот капитал како разлика на тековни средства и тековни обврски е позитивен и изнесува 464.768 илјади денари (2023: 427.600 илјади денари).

6. Известување по сегменти

Деловни сегменти

Друштвото известува со 31.12.2024 за остварените приходи по сегментите:

1. Производство на битуменски хидроизолациони материјали и полимер модифициран битумен.
2. Градежно –инсталатерски работи
3. Производство на електрична енергија

Приходите по сегменти се следни:

	2024	(во илјади денари) 2023
Производство на битуменски хидроизолациони материјали и полимер модифициран битумен.	920.842	733.768
Градежно –инсталатерски работи	34.392	14.040
Производство на електрична енергија	251	14
	955.485	747.822

Географски сегменти

Приходите од дејноста географски се распоредени во следната табела:

	2024	(во илјади денари) 2023
Македонија	512.504	420.076
Босна	36.832	45.772
Косово	101.840	96.166
Србија	256.283	126.884
Хрватска	16.878	16.344
Бугарија	14.283	12.110
Црна гора	13.768	17.992
Грција	-	581
Албанија	-	11.896
Данска	1.169	-
Израел	1.926	-
Вкупно	955.485	747.822

Информација во врска со големи купувачи

Во вкупните приходи со над 10 % учествуваат двајца купувачи, со 21,52%, односно 14,73%.

Нема останати приходи од поединечни купувачи кои се вклучени со над 10% во вкупните приходи.

7. Приходи од дејноста

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Приходи од продажба во земјата	512.504	420.076
Приходи од продажба во странство	442.981	327.746
Вкупно	955.485	747.822

8. Останати приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Приходи од вредносно усогласување на тековни средства	111	40
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	320	-
Останати приходи	66	1.332
Вкупно	497	1.372

9. Набавна вредност на продадени стоки и материјали

Набавната вредност на продадените стоки и материјали на 31.12.2024 изнесува 28 илјади денари (2023: 415 илјади денари).

10. Потрошени материјали

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Трошоци за сировини и материјали	701.322	320.045
Трошоци за енергија	12.052	9.550
Потрошени резервни делови	1.480	2.630
Трошоци за амбалажа и ситен инвентар	18.553	10.970
Отстапувања од стандардните (плански) цени	53.535	260.976
Вкупно	786.942	604.171

11. Трошоци за вработените

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Плати и надоместоци на плата (брuto)	46.998	44.254
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	8.375	8.688
Вкупно	55.373	52.942

Просечениот бројот на вработени на 31.12.2024 година изнесува 61 (2023: 64) вработени.

11.1. Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

11.2. Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси. Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

12. Останати трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	357	399
Транспортни услуги	10.533	9.672
Услуги за одржување и заштита	1.739	1.382
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	12.594	5.790
Трошоци за надомест и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.244	1.126
Комунални услуги	264	335
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	22	57
Останати услуги	1.040	785
Трошоци за спонзорства и донации	209	115
Трошоци за репрезентација	587	687
Трошоци за осигурување	6	211
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	692	850
Даноци кои не зависат од резултатот	330	345
Надомест за користење на права	-	31
Вредносно усогласување на тековни средства	26	324
Кусок	12	-
Расходи врз основа на вредносно усогласување и директен отпис на побарувања	238	74
Одобрени попусти, рабат, рекламации и дадени примероци	3.881	3.293
Останати расходи од работењето	2.649	5.131
Вкупно	36.423	30.607

13. Финансиски приходи

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	-	24
Позитивни курсни разлики	5.524	2.045
Останати финансиски приходи	2.158	1.416
Вкупно	7.682	3.485

14. Финансиски трошоци

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Останати финансиски расходи	9	3
Негативни курсни разлики	4.646	1.728
Вкупно	4.655	1.731

15. Данок на добивка

	(во илјади денари)	
	2024	2023
Добивка/Загуба пред оданочување	61.766	49.113
Непризнаени расходи	3.213	5.759
Реинвестирана добивка	(2.361)	(617)
Даночна основа	62.618	54.255
Пресметан данок 10%	6.262	5.426
Ефективна даночна стапка	10,14%	11,05%

Данокот на добивка е пресметан по стапка од 10% на разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за утврдените непризнати расходи, намален за реинвестираната добивка за вложувања во инвестициски вложувања.

16. Нематеријални средства

	(во илјади денари)
Опис	Софтвер и останати права
Набавна вредност	
Состојба со 01.01.2024	575
Набавки во текот на годината	-
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	-
Состојба со 31.12.2024	575
Акумулирана исправка на вредноста	
Состојба со 01.01.2024	(343)
Трошок за годината-аморт.	(50)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	-
Состојба со 31.12.2024	(393)
Набавна вредност	
Состојба со 01.01.2023	575
Набавки во текот на годината	-
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	-
Состојба со 31.12.2023	575
Акумулирана исправка на вредноста	
Состојба со 01.01.2023	(293)
Трошок за годината-аморт.	(50)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	-
Состојба со 31.12.2023	(343)
Нето Состојба со 31.12.2024	182
Нето Состојба со 31.12.2023	232
Нето Состојба со 31.12.2022	282

17. Недвижности, постројки и опрема

во 000 денари	Земјиште	Објекти	Постројки и опрема	Материјални с-ва во подготовка	Вкупно
Набавна вредност					
Состојба со 01.01.2024	4.787	101.519	100.701	799	207.806
Набавки во текот на годината	-	-	5.022	239	5.261
Рекласификација					-
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	-	(2.727)	(4.047)	-	(6.774)
Состојба со 31.12.2024	4.787	98.792	101.676	1.038	206.293
Акумулирана исправка на вредноста					
Состојба со 01.01.2024	-	(77.199)	(84.488)	-	(161.687)
Трошок за годината-аморт.		(1.172)	(4.882)		(6.054)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)		2.727	4.047		6.774
Состојба со 31.12.2024	-	(75.644)	(85.323)	-	(160.967)
Набавна вредност					
Состојба со 01.01.2023	4.787	101.519	99.305	690	206.301
Набавки во текот на годината	-	-	92	1.647	1.739
Рекласификација			1.538	(1.538)	-
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	-	-	(234)		(234)
Состојба со 31.12.2023	4.787	101.519	100.701	799	207.806
Акумулирана исправка на вредноста					
Состојба со 01.01.2023	-	(76.019)	(77.313)		(153.332)
Трошок за годината-аморт.	-	(1.180)	(7.409)		(8.589)
Намалувања (расходувања, оттуѓувања)	-		234		234
Состојба со 31.12.2023	-	(77.199)	(84.488)	-	(161.687)
Нето Состојба со 31.12.2024	4.787	23.148	16.353	1.038	45.327
Нето Состојба со 31.12.2023	4.787	24.320	16.213	799	46.120
Нето Состојба со 31.12.2022	4.787	25.500	21.992	690	52.971

Друштвото нема заложено недвижности, постројки и опрема.

18. Долгорочни финансиски средства

Друштвото во 2023 инвестира во евро обврзница со номинална вредност од 545 илјади евра. Каматната стапка изнесува 6,96% и рок на доспевање на 13.03.2027.

19. Залиха

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Сировини и материјали на залиха	94.963	100.807
Залиха на резервни делови	5.192	4.200
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми во употреба	5.391	9.388
Залиха на производи за продажба	54.468	66.841
Залиха на трговски стоки	1.811	1.769
Вкупно	161.825	183.005

20. Побарувања од купувачи

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	36.100	75.176
Побарувања од купувачи во странство	12.701	18.035
Вкупно	48.801	93.211

21. Краткорочни финансиски средства

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Краткорочно орочени денарски средства	217	-
Останати краткорочни финансиски средства	2.273	-
Вкупно	2.490	-

22. Побарувања од државата

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Побарувања за повеќе платен данок на додадена вредност	13.979	14.968
Вкупно	13.979	14.968

23. Парични средства и еквиваленти

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Парични средства на трансакциски сметки во денари	92.832	28.463
Парични средства во благајна во денари	86	123
Парични средства на трансакциски сметки во девизи	143.591	119.698
Парични средства во благајна во девизи	2	8
Хартии од вредност - готовински еквиваленти	156	168
Вкупно	236.667	148.460

24. Останати краткорочни побарувања и АВР

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Дадени аванси и депозити	18.654	3.817
Однапред платени трошоци и пресметани приходи	176	-
Останати краткорочни побарувања од неповрзани страни	1.635	1.635
Вкупно	20.465	5.452

25. Капитал

	2024 број акции	2023 број акции
<i>Издадени и целосно уплатени:</i>		
Обични акции	10.155	10.155
Приоритетни акции	-	-
	<u>10.155</u>	<u>10.155</u>

Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Номиналната вредност на една акција изнесува 100 ЕУР.

Сопственици на акциите се физички лица, од кои едно физичко лице поседува 53,36% од акциите. Со 31.12.2024 друштвото поседува 493 сопствени акции во вкупен износ од 4.975 илјади денари. Во 2024 година има извршено откуп на 1 сопствена акција (2023: нема).

Законската (задолжителна) резерва е регулирана со одредбите на Законот за трговски друштва. Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен во договорот за друштвото, односно со статутот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е еднаков на една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин.

Законската резерва може да се користи само за покривање на загуби. Износот на законската резерва над законскиот минимум од една десетина од основата главнина може да се користи за исплата на дивиденда доколку за тоа се донесе одлука од страна на Собранието на акционери.

Заклучно со 31.12.2024 друштвото има исплатено дивиденда и награда од добивката во износ од 19.480 илјади денари (2023: 17.858 илјади денари).

Задржаната добивка на 31.12.2024 изнесува 412.871 илјади денари (2023: 372.482 илјади денари).

26. Обврски спрема добавувачи

	(во илјади денари)	
Опис	2024	2023
Обврски спрема добавувачи во странство	22	220
Обврски спрема добавувачи во земјата	5.183	8.017
Вкупно	5.205	8.237

27. Обврски за даноци

	(во илјади денари)	
Опис	2024	2023
Обврски за данокот на додадена вредност	-	-
Обврски за данок на добивка и непризнати расходи	1.184	1.097
Обврски за пресонален данок	13	-
Обврски за останати даноци, придонеси и други давачки	33	29
Вкупно	1.230	1.126

28. Обврски спрема вработените

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Обврски за останати надоместоци на вработени	32	74
Вкупно	32	74

29. Краткорочни финансиски обврски

Краткорочните финансиски обврски со 31.12.2024 изнесуваат 991 илјади денари (2023: нема).

30. Останати краткорочни обврски

Опис	(во илјади денари)	
	2024	2023
Обврски за примени аванси, депозити и кауции	1.693	2.037
Обврски врз основа на учество во добивката	337	281
Останати краткорочни обврски спрема неповрзани страни	2	-
Вкупно	2.032	2.318

31. Пресметани приходи (ПВР)

Друштвото со 31.12.2024 искажува пресметани приходи врз основа на однапред наплатени побарувања (аванси) во износ од 9.969 илјади денари (2023: 5.741 илјади денари).

32. Заработувачка по акција

Заработувачката по акција е пресметана како што следува:

Опис	2024	2023
Добивка за годината	55.504	43.688
Обични акции	9.662	9.663
Нето добивка по акција ('000 МКД)	5,74	4,52

33. Трансакции со поврзани страни

33.1. Примања на органите на управување

Примањата на раководството се дадени во табелата подолу.

	(во илјади денари)	
	2024	2023
Нето плата	4.723	4.887
Нето надоместоци	1.296	1.286
Вкупно	6.019	6.173

34. Неизвесни обврски

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

34.1. Судски спорови

Со датумот на билансот кон и од Друштвото има активни судски спорови.

Менаџментот смета дека нема потенцијални значајни обврски по основ на овие судски спорови кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

34.2. Банкарски Гаранции

Друштвото нема потенцијални обврски по основ на издадени банкарски гаранции.

34.3. Даночни обврски

Даночните обврски искажани во билансите не може да се сметаат за конечни, бидејќи даночната власт може да извршат преглед на деловните книги во рок од 5 до 10 години последователно по поднесената даночна пријава и можат да наметнат дополнителни даночни обврски и глоби. Дополнителните даночни обврски кои би произлегле од овие прегледи е тешко да се утврдат со разумна точност.

35. Настани по датумот на извештајот на финансиска состојба

Војната во Украина која започна во 2022 и сеуште трае во 2025, го дестабилизира пазарот на сировини неопходни за производниот процес. Раководството ги следи трендовите и во одговор на нестабилноста компензира со флукутирање на цените на своите готови производи.

ЗАВРШНА СМЕТКА

ЕМБС: 04043600

Целосно име: Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ АД

Свети Никола

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	80.063.000,00			81.295.311,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	182.459,00			231.992,00
3	-- Издаатоци за развој	79.264,00			79.264,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	103.195,00			152.728,00
5	-- Гудвил	0,00			
6	-- Аванси за набавка на нематеријални средства	0,00			
7	-- Нематеријални средства во подготовка	0,00			
8	-- Останати нематеријални средства	0,00			
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	45.327.231,00			46.120.469,00

10	-- Недвижности (011+012)	27.935.339,00			29.107.531,00
11	-- Земјиште	4.787.455,00			4.787.455,00
12	-- Градежни објекти	23.147.884,00			24.320.076,00
13	-- Постройки и опрема	12.144.989,00			15.764.672,00
14	-- Транспортни средства	4.208.730,00			449.171,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	0,00			
16	-- Биолошки средства	0,00			
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	0,00			
18	-- Материјални средства во подготовка	1.038.173,00			799.095,00
19	-- Останати материјални средства	0,00			
20	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	0,00			
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	34.553.310,00			34.942.850,00
22	-- Вложувања во подружници	0,00			
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	0,00			
24	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	0,00			
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	0,00			
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	34.496.178,00			34.885.718,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	34.496.178,00			34.885.718,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	0,00			
29	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	0,00			
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	57.132,00			57.132,00
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	0,00			
32	-- Побарувања од поврзани друштва	0,00			
33	-- Побарувања од купувачи	0,00			

34	-- Останати долгорочни побарувања	0,00			
35	-- VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	0,00			
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	484.051.340,00			445.095.529,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	161.824.642,00			183.004.565,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	94.963.316,00			100.806.542,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	10.582.430,00			13.588.065,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	0,00			
41	-- Залихи на готови производи	54.467.916,00			66.841.129,00
42	-- Залихи на трговски стоки	1.810.980,00			1.768.829,00
43	-- Залихи на биолошки средства	0,00			
44	-- II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	0,00			
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	83.069.569,00			113.630.740,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	0,00			
47	-- Побарувања од купувачи	48.800.840,00			93.210.657,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	18.653.195,00			3.817.970,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (премплати)	13.979.467,00			14.967.524,00
50	-- Побарувања од вработените	1.478,00			
51	-- Останати краткорочни побарувања	1.634.589,00			1.634.589,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	2.490.451,00			
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	0,00			
54	-- Вложувања кои се чуваат до доспевање	0,00			
55	-- Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	0,00			
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	0,00			

57	-- Побарувања по дадени заеми	0,00			
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	2.490.451,00			
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	236.666.678,00			148.460.224,00
60	-- Парични средства	236.510.210,00			148.292.033,00
61	-- Парични еквиваленти	156.468,00			168.191,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	176.087,00			
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	564.290.427,00			526.390.840,00
64	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	792.502.367,00			621.862.413,00
65	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068+069+070+071+075-076+077-078)	544.831.429,00			508.895.020,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	63.290.694,00			63.290.694,00
67	-- II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0,00			
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	4.974.651,00			4.956.650,00
69	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	0,00			
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	9.549.276,00			9.549.276,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	64.095.370,00			68.530.226,00
72	-- Законски резерви	12.658.064,00			12.658.064,00
73	-- Статутарни резерви	4.974.651,00			4.956.650,00
74	-- Останати резерви	46.462.655,00			50.915.512,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	357.366.835,00			328.793.798,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	0,00			
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	55.503.905,00			43.687.676,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	0,00			
79	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	0,00			
80	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	0,00			
81	-- B. ОБВРСКИ (082+085+095)	9.489.893,00			11.754.515,00

82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	0,00			
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	0,00			
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00			
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	0,00			
86	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00			
87	-- Обврски спрема добавувачи	0,00			
88	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	0,00			
89	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00			
90	-- Обврски по заеми и кредити	0,00			
91	-- Обврски по хартии од вредност	0,00			
92	-- Останати финансиски обврски	0,00			
93	-- Останати долгорочни обврски	0,00			
94	-- III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	0,00			
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	9.489.893,00			11.754.515,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	0,00			
97	-- Обврски спрема добавувачи	5.204.539,00			8.237.238,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.692.994,00			2.037.065,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	0,00			
100	-- Обврски кон вработените	31.525,00			73.798,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.196.808,00			1.096.716,00
102	-- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	0,00			
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0,00			
104	-- Обврски по заеми и кредити	0,00			
105	-- Обврски по хартии од вредност	0,00			
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	336.856,00			280.856,00
107	-- Останати финансиски обврски	990.606,00			

108	-- Останати краткорочни обврски	36.565,00			28.842,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	9.969.105,00			5.741.305,00
110	-- VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	0,00			
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	564.290.427,00			526.390.840,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	792.502.367,00			621.862.413,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Него за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	955.981.679,00			749.193.728,00
202	-- Приходи од продажба	955.485.069,00			747.821.552,00
203	-- Останати приходи	496.610,00			1.372.176,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	66.841.129,00			71.901.649,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	54.467.916,00			66.841.129,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	0,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	884.869.334,00			696.774.445,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	786.941.515,00			604.170.840,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	28.253,00			415.654,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	0,00			
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	26.549.119,00			18.420.230,00

212	-- Останати трошоци од работењето	5.101.217,00			4.449.580,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	55.372.591,00			52.942.285,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	31.146.760,00			29.373.128,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.691.996,00			2.489.419,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	13.159.538,00			12.390.995,00
217	-- Останати трошоци за вработените	8.374.297,00			8.688.743,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	6.104.112,00			8.638.643,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	0,00			
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	25.589,00			323.725,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	0,00			
222	-- Останати расходи од работењето	4.746.938,00			7.413.488,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	7.681.961,00			3.485.229,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	0,00			
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	0,00			
226	-- Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00			
227	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00			
228	-- Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	0,00			
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	0,00			
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	0,00			24.464,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	5.524.159,00			2.044.911,00
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	0,00			
233	-- Останати финансиски приходи	2.157.802,00			1.415.854,00

234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	4,655,431,00			1,730,667,00
235	-- Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	0,00			
236	-- Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	0,00			
237	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	0,00			
238	-- Останати финансиски расходи од поврзани друштва	0,00			
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	0,00			
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	4,646,114,00			1,727,713,00
241	-- Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	0,00			
242	-- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	0,00			
243	-- Останати финансиски расходи	9,317,00			2,954,00
244	-- Удел во добивката на придружените друштва	0,00			
245	-- Удел во загуба на придружените друштва	0,00			
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	61,765,662,00			49,113,325,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	0,00			
248	-- Нето добивка од прекинати работења	0,00			
249	-- Нето загуба од прекинати работења	0,00			
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	61,765,662,00			49,113,325,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	0,00			
252	-- Данок на добивка	6,261,757,00			5,425,649,00
253	-- Одложени даночни приходи	0,00			
254	-- Одложени даночни расходи	0,00			
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	55,503,905,00			43,687,676,00

256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	0,00			
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	61,00			64,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	55.503.905,00			43.687.676,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	55.503.905,00			43.687.676,00
261	-- Добивка која им припаѓа на неконтролирано учество	0,00			
262	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	0,00			
263	-- Загуба која се однесува на неконтролирано учество	0,00			
264	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	5.745,00			4.521,00
265	-- Вкупна основна заработувачка по акција	0,00			
266	-- Вкупна разводнета заработувачка по акција	0,00			
267	-- Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	0,00			
268	-- Разводнета заработувачка по акција од прекинатото работење	0,00			
269	-- Добивка за годината	55.503.905,00			43.687.676,00
270	-- Загуба за годината	0,00			
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	0,00			
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	0,00			
273	-- Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	0,00			
274	-- Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	0,00			
275	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00			
276	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	0,00			

277	-- Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00			
278	-- Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	0,00			
279	-- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	0,00			
280	-- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства	0,00			
281	-- Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	0,00			
282	-- Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	0,00			
283	-- Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00			
284	-- Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	0,00			
285	-- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	0,00			
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	0,00			
287	-- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)	0,00			
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	55.503.905,00			43.687.676,00
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	55.503.905,00			43.687.676,00
290	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	0,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	0,00			
292	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	0,00			
293	-- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	0,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
604	-- Сегашна вредност на издатоци за развој за сопствени цели (< или = АОП 003 од БС)	79.264,00			79.264,00
605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	103.195,00			152.728,00
609	-- Земјишта	4.787.455,00			4.787.455,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	23.147.884,00			24.320.076,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	76.443,00			15.764.672,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 од БС)	15.614.056,00			14.967.524,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	64.649.593,00			98.663.216,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетлии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или = АОП 065 од БС)	63.290.694,00			63.290.694,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП	1.196.808,00			1.096.716,00

099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)				
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	19.122.142,00		16.399.107,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	955.485.069,00		747.821.552,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	919.992.061,00		733.659.271,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	35.493.008,00		14.162.281,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	512.504.299,00		420.075.931,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	442.980.770,00		327.745.621,00
645	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги во држави членки на ЕУ (< или = АОП 202 од БУ)	38.733.727,00		34.305.553,00
650	-- Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства (< или = АОП 203 од БУ)	320.000,00		
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	213.579,00		
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	173.248,00		1.372.176,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	3.139,00		
666	-- Приходи од дивиденди	0,00		
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	901.869.723,00		703.149.978,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	644.281.495,00		529.356.583,00
669	-- Огрев, гориво и мазира (< или = АОП 208 од БУ)	55.980.545,00		50.761.445,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	209.674,00		156.793,00

672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	18.510.708,00			10.721.406,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	153.677,00			201.687,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	180.399,00			101.840,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	70.412,00			82.882,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	11.532.449,00			8.671.918,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	57.618,00			104.111,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	1.480.058,00			2.630.158,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	42.619,00			53.604,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.647.927,00			4.773.760,00
681	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	6.774.726,00			4.897.910,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	52.238,00			86.275,00
684	-- Надворешни услуги за изработка на производи (во производство) (< или = АОП 211 од БУ)	12.590.221,00			5.788.736,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	75.404,00			218.406,00
693	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	251.896,00			833.321,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.928.886,00			1.928.882,00
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	158.252,00			72.852,00
697	-- Појачана исхрана (< или = АОП 217 од БУ)				344.037,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	1.285.295,00			736.803,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	123.050,00			219.593,00

704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.410.938,00			1.521.156,00
705	-- Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	606.496,00			237.456,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.244.351,00			1.125.991,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	209.431,00			114.782,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	586.899,00			687.313,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	176.087,00			208.539,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	692.304,00			850.462,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	202.269,00			173.090,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	97.275,00			98.049,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	499.995,00			43.819,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	5.101.217,00			4.449.580,00
721	-- Исплатени дивиденди	19.270.000,00			17.664.165,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	61,00			64,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4177	- 23.990 - Производство на други неметални минерални производи, н.д.м.	925.559.029,00			
4287	- 35.120 - Производство на електрична енергија од	250.725,00			

3/11/23, 12:33 PM

Поднесување Годишни Сметки преку Веб - Централен Регистар на Република Северна Македонија

обновливи извори			
4322	- 43.230 - Работи за поставување изолација	34.391.738,00	
4426	- 49.410 - Товарен патен транспорт	1.101.270,00	
4453	- 56.110 - Дејности на ресторани	2.360.878,00	

Потпишано од:

Slobodan Ivanovski

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2024 год. На БИМ а.д. СВЕТИ НИКОЛЕ

март 2025 год.
Св.Николе

Подносител
Генерален директор
Слободан И.



ВОВЕД

БИМ а.д. Свети Николе е друштво за производство на битуменски хидроизолациони материјали и полимер модифициран битумен кој е наменет за производство на високо квалитетни асфалтни мешавини кои се користат како завршен слој на патиштата од повисок ранг.

Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул. Железничка бр.164 Свети Николе.

БИМ а.д. Свети Николе 2024 год. ја заврши многу успешно остварувајќи одличен позитивен финансиски резултат во работењето, нето добивка од 55.503.905 денари.

Во текот на работењето во целата година не следеа многу повеќе негативни околности во споредба со позитивните околности. Како изразито негативна околност во 2024 год. беше изразито осцилирање на цените на сировините во текот на целиот пресметковен период.

Абнормалното осцилирање на цените на сировините (пред се на битуменот како основна наша сировина која е рафинериски нафтен производ) поради глобалните случувања во светот, политички и економски промени, особено војната во Украина и на Блискиот Исток, доста негативно се одразуваше на цените на готовите производи при што често пати бевме принудувани да вршиме корекции на цените на готовите производи.

Лоша беше состојбата и со битуменот на пазарот. Честиот недостиг на битумен во регионот поради затворање на рафинеријата во Босански Брод, ограниченото производство во рафинеријата во Панчево само за домашен пазар и честото неработење на рафинеријата во Солун и оваа година како и претходно не пратеше како негативна околност во текот на целата година. Одливот на младата работна сила посебно на квалификуваната работна сила е негативност која не следеше во текот на целата година.

Воведувањето на надомест за задолжителни државни резерви на битумен при увоз на битумен донесен од страна на Владата со "Уредбата за изменување на Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и висината на надоместокот за задолжителни резерви на сурова нафта и/или нафтени деривати и содржината, начинот и роковите за достава на податоци за пласманот на нафтени деривати на домашниот пазар" и понатаму претставуваше значителен проблем кој влијаеше на цената на чинене на готов производ исто како и претходната година. Посебно е важно што нашата компанија е претежно извозно ориентирана компанија и во последните 30тина години поголем дел од своето производство го пласира на странските пазари. Со воведувањето на овој надоместок чиј износ е значаен, автоматски се намали и конкурентноста на нашите производи на странските пазари и бевме во многу неповолна положба, односно често бевме неконкурентни во однос на компаниите во соседните земји каде нема воведено вакви давачки.

Политичката нестабилност, придонесува за нестабилност и недоволна одреденост и дефинираност на јавните институции што се одрази негативно на тековното работење и финансиската неликвидност во целото стопанство во земјата. Сето ова неповолно се одрази и на нашата компанија при продажбата на производи и сомневањата кај партнери дека тоа може да се наплати.

Меѓутоа и покрај многу други негативности сепак постоеја и некои позитивни околности како и особено значајниот ангажман на целокупниот персонал, посебно знаењето и умеењето на новиот раководен кадар придонесе компанијата да оствари одлични финансиски резултати. Добра околност во годината што е предмет на разгледување беше градежна експанзија како во земјава така и во соседните земји, а посебно во Србија и Косово. За прв пат оваа година произведовме рекордни 14.092 тони полимер модифициран битумен.

Градежна експанзија во Србија ја искористивме и во 2024 година и успеавме да ја задржиме продажбата на полимер модифициран битумен со пласирање на околу 5.287 тони.

На домашниот пазар се продолжи изградбата на автопатиштата каде не дозволивме влез на полимер модифициран битумен од нашата конкуренција, па така во Република С. Македонија успеавме да пласираме околу 8.770 тони. После подолго време полимер модифициран бутумен пласиравме и на пазарот во Косово.

Позитивна околност е што го проширивме и зголемивме извозот во Србија, Бугарија и Косово, а успеавме да го задржиме пазарот во Босна и Херцеговина, Хрватска и Црна Гора, Албанија и покрај големата конкуренција. Особено значајно за зголемување на извозот е тоа што за прв пат оваа година остваривме соработка со фирми од Данска и Израел и успеавме да пласираме производи од нашата производна програма на тие пазари.

И понатаму останува како негативна околност внесувањето на втора класа на битуменски хидроизолациони материјали од цела Европа во нашата земја како и во земјите на нашите поголеми купувачи, пред се Косово и Србија.

Во БИМ а.д. Свети Николе посебно внимание се посветува на развојната програма, односно изнаоѓање на нови технологии и нови производи кои што ќе го следат трендот на пазарот и потребите во градежништвото. Што се однесува до изворите на средства за подобрување на техничко технолошкиот процес, користени се исклучиво сопствени средства без никакво користење на кредити или други форми од надворешни лица. БИМ а.д. Свети Николе нема долгорочен долг и успешно се справува со проблемот со финансиска ликвидност и финансиска сигурност.

Во текот на 2024 год. БИМ а.д. Свети Николе нема склучено големи зделки и зделки со заинтересирани страни.

БИМ а.д. Свети Николе како и последните години наназад продолжува со успешната политика на распределба на добивката при што само дел од добивката го наменуваме за дивиденда а останатиот дел оди во акумулирана добивка и инвестиции со што овозможува компанијата да да има висок степен на финансиска сигурност и ликвидност што е многу редок случај во земјата меѓутоа многу битен елемент за идното успешно работење на компанијата.

Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 63.290.694 денари поделен на 10.155 акции од кои БИМ а.д. Свети Николе поседува 493 сопствени акции.

Финансиската состојба ја согледуваме преку остварениот вкупен приход, кој за 2024 година изнесува 963.663.640 ден.

Вкупниот приход со 106,85 % ги покрива вкупните трошоци, а останатиот дел останува на бруто добивката, односно на добивка пред оданочување и пред изготвување на даночниот биланс, и е со вредност од 61.765.662 ден.

По намалувањето за данокот на добивка со вредност од 6.261.757 ден. останува дека БИМ а.д. остварил нето добивка во вредност од 55.503.905ден.

Исплатената бруто плата за 2024 година изнесува 46.998.294 ден.

Исплатената нето плата за 2024 година има вредност од 31.146.760 ден.

По основ на исплатената нето плата и просечниот број вработени по часови работа 61, добисна с просечната месечна нето плата во вредност од 42.550 ден.

Членови на Одбор на директори на БИМ а.д. Св. Николе ги имаат остварено следниве примања:

Извршен член на О.Д. Слободан Ивановски-Генерален директор, има примања во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата	1.351.988
-нето регрес за годишен одмор	28.000
- нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надоместок за успешно водење на фирма	88.063

Неизвршен член на О.Д. Стојанов Стојанче-Претседател на О.Д. има примања во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето надомест за член на О.Д.	538.200
--------------------------------	---------

Неизвршен член на О.Д. Тане Бошев има примања во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата	1.498.668
-нето регрес за годишен одмор	28.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	268.955

-Примања во износ од 59.984 денари во Автоматски Системи ДООЕЛ Свети Николе со дејност поправка на електрична опрема

Неизвршен член на О.Д. Васка Костовска има примања во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата	841.345
-нето регрес за годишен одмор	28.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	124.200

Неизвршен член на О.Д. Игор Стојанов има примања во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата	1.030.754
-нето регрес за годишен одмор	28.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	124.200

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Состојбата на БИМ а.д. во изминатата 2024 година се согледува и преку пресметаните показатели за оценките на бонитетот кои се дадени со следните параметри:

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ

Степен на финансиска стабилност

Степенот на финансиската стабилност пресметан како однос на капиталот и вкупната пасива изнесува:

-за 2013 година.....	91,72 %
-за 2014 година.....	95,10 %

-за 2015 година.....	96,61 %
-за 2016 година.....	97,20 %
-за 2017 година.....	96,23 %
-за 2018 година.....	98,88 %
-за 2019 година.....	98,38 %
-за 2020 година.....	97,95 %
-за 2021 година.....	97,69 %
-за 2022 година.....	95,43 %
-за 2023 година.....	96,68 %
- за 2024 година.....	96,55 %

Показателот за финансиската стабилност од 96,55 % на ден 31.12.2024 година укажува на тоа дека финансиската стабилност на крајот од годината задоволува, финансиски сме стабилни бидејќи капиталот во вкупната пасива, во вкупните извори на средства има големо учество т.е. учество со прилично голем процент.

Степен на самофинансирање

Степенот на самофинансирањето пресметан како однос на капитал плус долгорочните резервирања и материјални и нематеријални средства плус залихите изнесува:

-за 2013 година.....	119,11 %
-за 2014 година.....	138,27 %
-за 2015 година.....	162,67 %
-за 2016 година.....	179,46 %
-за 2017 година.....	178,92 %
-за 2018 година.....	201,07 %
-за 2019 година.....	184,53 %
-за 2020 година.....	234,86 %
-за 2021 година.....	250,18 %
-за 2022 година.....	208,08%
- за 2023 година.....	221,88%
- за 2024 година.....	262,78 %

Показателот од 262,78 % укажува на тоа дека степенот на самофинансирање задоволува бидејќи изворите на средствата се поголеми од материјалните средства плус залихите.

Степен на кредитна способност

Степенот на кредитна способност пресметан како однос на капиталот плус долгорочните резервирања плус долгорочните обврски и нетековни средства изнесува:

-за 2013 година.....	345,12 %
-за 2014 година.....	368,35 %
-за 2015 година.....	391,60 %
-за 2016 година.....	483,46 %
-за 2017 година.....	602,02 %
-за 2018 година.....	696,88 %

-за 2019 година.....	749.41 %
-за 2020 година.....	934.38 %
-за 2021 година.....	1.173,10 %
-за 2022 година.....	906,15 %
-за 2023 година.....	625,98 %
- за 2024 година.....	680,50 %

Показателот од 680,50 % укажува на тоа дека на 31.12.2024 год. сме биле добро кредитно способни, бидејќи изворите на средствата се поголеми од постојаните средства.

Степен на задолженост

Степенот на задолженост пресметан како однос на вкупните обврски и трајниот капитал изнесува:

-за 2013 година.....	8,92 %
-за 2014 година.....	4,88 %
-за 2015 година.....	3,33 %
-за 2016 година.....	2,55 %
-за 2017 година.....	1,58 %
-за 2018 година.....	0,97 %
-за 2019 година.....	0,01 %
-за 2020 година.....	0,02 %
-за 2021 година.....	0,01 %
-за 2022 година.....	0,04 %
-за 2023 година.....	2,31 %
- за 2024 година.....	1,74%

Степенот на задолженост на 31.12.2024 година задоволува бидејќи обврските се помали од изворите на средствата.

Степенот на задолженост го согледуваме и преку односот на побарувањата од купувачите и вкупните обврски спрема добавувачите и тој изнесува:

-за 2013 година.....	168,56 %
-за 2014 година.....	289,10 %
-за 2015 година.....	274,85 %
-за 2016 година.....	474,89 %
-за 2017 година.....	1.010,64 %
-за 2018 година.....	2.148,50 %
-за 2019 година.....	1.271,49 %
-за 2020 година.....	834,54 %
-за 2021 година.....	933,78%
-за 2022 година.....	444,00%
- за 2023 година.....	1.131,58 %
- за 2024 година.....	937,66 %

Показателот од 937,66 % укажува на тоа дека на 31.12.2024 година задолженоста задоволува бидејќи побарувањата се поголеми од обврските.

ЛИКВИДНОСТ

Тековна ликвидност

Тековната ликвидност како однос на тековни средства минус залихите и краткорочните обврски на 31.12.2024 година изнесува и тоа:

-за 2013 година.....	267,87 %
-за 2014 година.....	640,63 %
-за 2015 година.....	1220,48 %
-за 2016 година.....	1803,06 %
-за 2017 година.....	3.020,30 %
-за 2018 година.....	5.310,68 %
-за 2019 година.....	3.520,62 %
-за 2020 година.....	3.306,68 %
-за 2021 година.....	3.707,27 %
-за 2022 година.....	1.288,32 %
-за 2023 година.....	2.229,70 %
-за 2024 година.....	3.395,47 %

Тековната ликвидност искажана со показател од 3.395,47 % укажува на тоа дека таа задоволува бидејќи обртните средства не само што ги покриват краткорочните обврски туку се и поголеми .

Општа ликвидност

Општата ликвидност пресметана како однос на вкупните тековни средства и краткорочните обврски на 31.12.2024 година изнесува и тоа:

-за 2013 година.....	897,00 %
-за 2014 година.....	1.593,99 %
-за 2015 година.....	2.416,18 %
-за 2016 година.....	3.226,63 %
-за 2017 година.....	5.492,22 %
-за 2018 година.....	8.969,79 %
-за 2019 година.....	6.552,14 %
-за 2020 година.....	5.077,79 %
-за 2021 година.....	5.579,80 %
-за 2022 година.....	2.129,46 %
- за 2023 година.....	3.789,59 %
- за 2024 година.....	5.100,70 %

Од претходните показатели за ликвидноста воопшто заклучуваме дека задоволува повеќе години и тоа со високо ниво.

ПРОДУКТИВНОСТ

Продуктивноста пресметана како однос на вкупно остварениот обем на производство и просечниот број вработени по часови на работа изнесува:

-за 2022 година.....	272,68 тони
-за 2023 година.....	301,96 тони
-за 2024 година.....	381,56 тони

ЕКОНОМИЧНОСТ

Економичноста пресметана како однос на вкупниот приход и вкупните трошоци изнесува и тоа:

-за 2013 година	107,60 %
-за 2014 година.....	101,55 %
-за 2015 година.....	113,00 %
-за 2016 година.....	118,33 %
-за 2017 година.....	116,53 %
-за 2018 година.....	111,41 %
-за 2019 година.....	106,40 %
-за 2020 година.....	112,60 %
-за 2021 година.....	110,81 %
-за 2022 година.....	108,59 %
-за 2023 година.....	106,98 %
- за 2024 година.....	106,85 %

Показателот од 106,85 % укажува на тоа дека економичноста како индикатор за успешност во работењето задоволува бидејќи се остварил поголем приход по основ на направени трошоци.

РЕНТАБИЛНОСТ

Рентабилноста претставува степен на користење на средствата со кои сме располагале и таа пресметана како однос на бруто добивката и деловните средства (активата) изнесува и тоа:

-за 2013 година	8,24 %
-за 2014 година.....	1,36 %
-за 2015 година.....	11,90 %
-за 2016 година.....	15,89 %
-за 2017 година.....	15,04 %
-за 2018 година.....	14,28 %
-за 2019 година.....	6,50 %
-за 2020 година.....	11,73 %
-за 2021 година.....	11,40 %

-за 2022 година.....	10,66 %
-за 2023 година.....	9,33 %
- за 2024 година.....	10,95 %

Показателот од 10,95 % укажува на поголем степен на рентабилност, односно користење на расположивите деловни средства со што е добиена и бруто добивка.

ОБРТ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА

Обртот на обртни средства пресметан како однос на вкупниот приход и тековните средства изнесува и тоа:

-за 2013 година	1,59 обрти
-за 2014 година.....	1,20 обрти
-за 2015 година.....	1,32 обрти
-за 2016 година.....	1,28 обрти
-за 2017 година.....	1,26 обрти
-за 2018 година.....	1,62 обрти
-за 2019 година.....	1,25 обрти
-за 2020 година.....	1,17 обрти
-за 2021 година.....	1,27 обрти
-за 2022 година.....	1,50 обрти
-за 2023 година.....	1,69 обрти
-за 2024 година.....	1,99 обрти.

Показателот за обртни средства од 1,99 обрти укажува на тоа дека имало можности да се профитира , што се потврдува и со остварената добивка.

ПРОФИТНА СТАПКА

Профитната стапка пресметана како однос на нето добивката и капиталот изнесува и тоа:

-за 2013 година	8,90 %
-за 2014 година.....	1,26 %
-за 2015 година.....	10,80 %
-за 2016 година.....	14,90 %
-за 2017 година.....	13,90 %
-за 2018 година.....	13,07 %
-за 2019 година.....	6,00 %
-за 2020 година.....	10,56 %
-за 2021 година.....	10,50 %
-за 2022 година.....	10,27 %
- за 2023 година.....	8,57 %
- за 2024 година.....	10,19 %

Профитната стапка за 2024 година од 10,19 % укажува на профитабилност што се потврдува и со остварената добивка.

Претходно дадените параметри кои воедно ја даваат оценката за бонитетот на фирмата, укажуваат на добро и успешно работење, остварен е вкупен приход кој ги покрива вкупните трошоци и остварува добивка.



Неизвршен член на О.Д. Стојанов Стојанче-Претседател на О.Д. има примања во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето надомест за член на О.Д.	538.200
--------------------------------	---------

Неизвршен член на О.Д. Тане Бошев има примања во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата	1.498.668
-нето регрес за годишен одмор	28.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	268.955

-Примања во износ од 59.984 денари во Автоматски Системи ДООЕЛ Свети Николе со дејност поправка на електрична опрема

Неизвршен член на О.Д. Васка Костовска има примања во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата	841.345
-нето регрес за годишен одмор	28.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	124.200

Неизвршен член на О.Д. Игор Стојанов има примања во БИМ а.д. Св. Николе во денари:

-нето плата	1.030.754
-нето регрес за годишен одмор	28.000
-нето новогодишен надоместок	10.000
-нето надомест за член на О.Д.	124.200

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Состојбата на БИМ а.д. во изминатата 2024 година се согледува и преку пресметаните показатели за оценките на бонитетот кои се дадени со следните параметри:

ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ

Степен на финансиска стабилност

Степенот на финансиската стабилност пресметан како однос на капиталот и вкупната пасива изнесува:

-за 2013 година.....	91,72 %
-за 2014 година.....	95,10 %